



# СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТ ЧК ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и на македонски јазик. — Откасно според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство за претилата, посебни издавања и огласи 998-3-191-3

Среда, 25 октомври 1967

БЕЛГРАД

БРОЈ 43

ГОД. XXIII

Цена на овој број е 0,60 (60) дин. — Претилатата за 1967 година изнесува 60 (6 000) дин. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. Фах 228 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претилата 51-732, Продавна служба 51-471

571.

Врз основа на точката 3 од Одлуката за основањето и работата на Комисијата за помилувања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/64), Претседателот на Републиката донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊА

1. Во Комисијата за помилувања се именуваат: за претседател  
Велько Зековиќ, член на Советот на федерацијата,

за заменик

Томе Буклевски, претседател на Одборот за општествена безбедност и народна одбрана на Сојузната скупштина;

за членови:

1) Кајро Капетановиќ, сојузен пратеник,

за заменик

Александар Николиќ, сојузен пратеник;

2) Зоран Полич, сојузен пратеник,

за заменик

Аљуш Гаши, член на Извршниот совет на СР Србија;

3) Радојка Катиќ, претседател на Одборот за прашања на трудот на Сојузната скупштина,

за заменик

Марјан Вивода, секретар на Организационо-политичкиот собор на Сојузната скупштина;

4) Арнолд Рајх, секретар за правосудство и општа управа на СР Србија,

за заменик

Бранко Павиќ, помошник претседател на Сојузната комисија за прашање на иселениците.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. бр. 135

13 октомври 1967 година

Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

572.

Врз основа на членот 217 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

## ОДЛУКА

### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИКУВАЊА

1. Се разрешуваат од должноста член на Комисијата за одликувања:

Шентјурц Лидија,

Божичевиќ Иван,

Темелковски Борко и

Вучковиќ Марко.

2. За членови на Комисијата за одликувања се именуваат:

Василевиќ Живан, член на Сојузниот извршен совет;

Скенциќ Војо, генерален секретар на Сојузот на синдикатите на Југославија;

Туцаров Васил, член на Извршниот одбор на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија; и

Драча Јован, шеф на Канцеларијата за ордени на Претседателот на Републиката.

3. Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 992/67

13 октомври 1967 година

Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

573.

Врз основа на членот 12 став 1, во врска со членот 23 став 1 точка 5, и чл. 155 и 156 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/67), донесувам

## ОДЛУКА

### ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор на сојузен пратеник за Сојузниот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 69 — Мурска Собота.

2. Дополнителните избори ќе се одржат во општинските собранија на подрачјето на Изборната единица 69 — Мурска Собота на 3 декември 1967 година, а од страна на избирачите на 17 декември 1967 година.

02 бр. 3373/1

23 октомври 1967 година

Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Миленко Поповиќ, с. р.

574.

Врз основа на членот 28 став 1 од Законот за утврдување на способноста за пловидба на поморските бродови и пловилата за внатрешна пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/64 и 47/65), сојузниот секретар за стопанство пропишува

## П РА В И Л Н И К

### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАДВОЌЕ НА БРОДОВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ТРГОВСКА МОРНАРИЦА ЗА КОИ МЕЃУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ТОВАРНИ ЛИНИИ ОД 1930 ГОДИНА НЕ СОДРЖИ ОДРЕДБИ ЗА НАДВОЌЕ

#### I. Општи одредби

##### Член 1

На бродови на механички погон на југословенската трговска морнарица што вршат меѓународни патувања им се определува надвоЌе според одредбите на овој правилник, и тоа:

- 1) на товарни бродови за превоз на сув товар, во должина над 223,60 m;
- 2) на танкери во должина над 182,88 m;
- 3) на бродови од специјален тип во должина над 182,88 m кои во поглед сигурноста на посадата, уредите за истекување вода, капаците на гротлата, стабилноста и негостопливоста имаат конструкциони карактеристики слични на конструкциите карактеристики на танкерите.

##### Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник ги имаат следните значења:

- 1) танкер е товарен брод наменет за превоз на течен товар во структурни танкови;
- 2) надграѓе е затворена надградба над палуба од надвоЌе која се протега од едниот до другиот бок на брод или чии страни во однос на оплатата на боковите на брод се повлечени најмногу за 4% од широчината на брод, со тоа што и полукрмица да се смета како надграѓе.
- 3) затворено надграѓе е надграѓе затворено со цврсти ѕидови на кои сите отвори имаат јаки и ефикасни челични средства за затворање на отвори кои во случај на временски непогоди не пропуштаат вода.

Средно надграѓе и крмица се сметаат како затворено надграѓе во смисла на точката 3 од ставот 1 на овој член само ако до просториите во кои се сместени машини и до други работни простории што се наоѓаат во тие надграѓа може да се стигне по друг пат додека вратите на отворите од надворешните ѕидови на надграѓето се затворени.

#### II. Услови за определување на надвоЌето

##### Член 3

На бродовите од членот 1 на овој правилник Југословенскиот регистар на бродовите ќе им го определи надвоЌето под следните услови, и тоа:

- 1) ако бродот одговара на одредбите од Меѓународната конвенција за товарни линии од 1930 година, што не се изменети со одредбите на овој правилник;
- 2) ако е цврстината на структурата од трупот на бродот во целост задоволителна за газалиштето на бродот кое му одговара на определеното надвоЌе;
- 3) ако бродот ги исполнува условите пропишани за стабилност на бродот;
- 4) ако бродот одговара на техничките правила на Југословенскиот регистар на бродовите со кои се осигурува негостопливост на бродот, а кои се однесуваат особено на:

— цврстината на надграѓето, палубните куќички и слегувалишта, вратите за отворите на преградите на краиштата од затворените надграѓа, проветрувачите и оддивниците на изложените делови од палубата на надвоЌето и палубата на надграѓето;

— отворите на просториите во кои се сместени машини и другите отвори на палубата од надвоЌето и палубата од надграѓето, отворите на божовите од брод за товарење товари и на други слични отвори, изливи и бродски ојна, како и на уредите за затворање отворите и средствата за осигурување на непронусност на уредите за затворање на отворите;

— палубниот ковчег и слични конструкции, како и на најмалата височина на клунот;

5) ако бродот одговара на одредбите од прописите за хигиенско-техничките заштитни мерки на бродовите, кои се однесуваат на палубни огради и минувалишта за посада од стајбените простории до просториите во кои се сместени машини и до други работни места на бродот (минувачки мовчиња, минувалишта под палубата, решеткави огради, јажиња за придржување и сл.).

Одредбите од точката 4 на ставот 1 од овој член мораат да обезбедат ефикасност на конструкцијата и уредите наведени во таа точка, која ѝ одговара на ефикасноста на соодветните уреди и конструкции што се пропишани со Меѓународната конвенција за товарни линии од 1930 година.

При определувањето на надвоЌето се претпоставува дека сместувањето на товари и баласт на бродот е такво што да осигурува стабилност на бродот и да не предизвикува прекумерно напрегање на структурните делови на бродот.

##### Член 4

Бродарот е должен да му даде на заповедникот на бродот податоци што ќе му овозможат:

- 1) товарот и баластот да го смести на бродот така што да се избегнат прекумерни напрегања на структурните делови на бродот;
  - 2) да ја оцени стабилноста на бродот при различни услови за експлоатација на бродот.
- Југословенскиот регистар на бродовите, согласно со членот 9 став 1 точка 1 од Законот за утврдување на способноста за пловидба на поморските бродови и пловилата за внатрешна пловидба:

- 1) ги одобрува податоците што бродарот во смисла на ставот 1 од овој член е должен да му ги даде на заповедникот на бродот;
- 2) може да определи да не е должен бродарот да му дава на заповедникот на бродот податоци во смисла на точката 1 од ставот 1 на овој член, ако оцени дека давање на тие податоци не е потребно со оглед на помалата должина на бродот, конструкцијата или типот на бродот.

#### III. Пресметување и определување на надвоЌето

##### Член 5

При пресметувањето што се врши заради определување на надвоЌето се зема предвид само затворени надграѓа.

##### Член 6

Заради определување на надвоЌата во смисла на овој правилник, бродовите според својата конструкција можат да бидат бродови од „А“ тип и бродови од „В“ тип.

##### Член 7

Бродовите од „А“ тип се танкери чии структурни танкови за превоз на течно гориво имаат отвори од мали димензии што се затвораат со капаци снабдени со бртки изработени од челик или друг материјал со исти особини.

Бродовите од ставот 1 на овој член мораат да имаат:

- 1) висок степен на непронусност на изложената палуба на бродот;

2) висок степен на сигурност во поглед на наплавувањето на танковите, кој се постига со мала наплавлителност на полни товарни танкови и со висок степен на непропусно претградување на бродот.

#### Член 8

Ако бродови од „А“ тип се конструирани така што и кога се натоварени до летната товарна линија да им останат празни некои простории, мораат да останат во пловечка состојба и во задоволнителна состојба за рамнотежа и кога при наплавлителност од 95% ќе се наплави која и да било од празните простории на бродот. На бродови од должина од 225 m и од поголема должина просторијата на погонската постројка на бродот се смета наплавлива просторија при наплавлителност од 85%.

Бродовите од „А“ тип мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) конечната водна линија по наплавување мора да биде пониска од долниот раб на кој и да е отвор низ кој би можело да дојде до прогресивно наплавување на бродот;

2) најголем напечен наклон предизвикан со несиметрично наплавување може да биде околу 15°;

3) метацентарската височина по наплавување не смее да биде помала од 50 mm.

#### Член 9

Гротлиштата на машинарница, мовчињата и минувалиштата, гротлата и уредите за истекување вода на бродовите од „А“ тип мораат да им одговараат на техничките барања определени со техничките правила на Југословенскиот регистар на бродовите.

#### Член 10

На бродовите од „А“ тип им се определува основно надвоје според следната табела:

Табела А

Должина на бродот (m)	Основно надвоје (mm)	Должина на бродот (m)	Основно надвоје (mm)	Должина на бродот (m)	Основно надвоје (mm)
182,89	2425	211	2714	240	2946
183	2428	212	2723	241	2953
184	2440	213	2732	242	2959
185	2451	214	2741	243	2966
186	2463	215	2749	244	2973
187	2474	216	2758	245	2979
188	2486	217	2767	246	2986
189	2497	218	2775	247	2993
190	2508	219	2784	248	3000
191	2519	220	2792	249	3006
192	2530	221	2801	250	3012
193	2541	222	2809	251	3018
194	2552	223	2817	252	3024
195	2562	224	2825	253	3030
196	2572	225	2833	254	3036
197	2582	226	2841	255	3042
198	2592	227	2849	256	3048
199	2602	228	2857	257	3054
200	2612	229	2865	258	3060
201	2622	230	2872	259	3066
202	2632	231	2880	260	3072
203	2641	232	2888	261	3078
204	2650	233	2895	262	3084
205	2659	234	2903	263	3089
206	2669	235	2910	264	3095
207	2678	236	2918	265	3101
208	2687	237	2925	266	3106
209	2696	238	2932	267	3112
210	2705	239	2939	268	3117

Должина на бродот (m)	Основно надвоје (mm)	Должина на бродот (m)	Основно надвоје (mm)	Должина на бродот (m)	Основно надвоје (mm)
269	3123	302	3270	335	3371
270	3128	303	3274	336	3373
271	3133	304	3278	337	3375
272	3138	305	3281	338	3378
273	3143	306	3285	339	3380
274	3148	307	3288	340	3382
275	3153	308	3292	341	3385
276	3158	309	3295	342	3387
277	3163	310	3298	343	3389
278	3167	311	3302	344	3392
279	3172	312	3305	345	3394
280	3176	313	3308	346	3396
281	3181	314	3312	347	3399
282	3185	315	3315	348	3401
283	3189	316	3318	349	3403
284	3194	317	3322	350	3406
285	3198	318	3325	351	3408
286	3202	319	3328	352	3410
287	3207	320	3331	353	3412
288	3211	321	3334	354	3414
289	3215	322	3337	355	3416
290	3220	323	3339	356	3418
291	3224	324	3342	357	3420
292	3228	325	3345	358	3422
293	3233	326	3347	359	3423
294	3237	327	3350	360	3425
295	3241	328	3353	361	3427
296	3246	329	3355	362	3428
297	3250	330	3358	363	3430
298	3254	331	3361	364	3432
299	3258	332	3363	365	3433
300	3262	333	3366		
301	3266	334	3368		

За меѓувредностите на должините основното надвоје се определува со линеарна интерполација. На бродови во должина над 365 m Југословенскиот регистар на бродовите им го определува надвојето посебно за секој одделен брод.

#### Член 11

На бродовите што не ги исполнуваат условите од чл. 7 до 9 на овој правилник (бродови „В“ тип), а кои на изложениите делови од палубата на надвојето, на целата палуба на издигната крма и на изложениите делови од палубата на надграјето во предната четвртина од должината на бродот имаат капацити на гротлата изработени од челик или друг материјал од исти особини, снабдени со уреди за бртвење и притегање односно понтонски капацити изработени од челик или друг материјал од исти особини, се определува основното надвоје според следната табела:

Табела В

Должина на бродот (m)	Основно надвоје (mm)	Должина на бродот (m)	Основно надвоје (mm)	Должина на бродот (m)	Основно надвоје (mm)
182,89	2968	191	3116	200	3264
183	2970	192	3134	201	3280
184	2988	193	3151	202	3296
185	3007	194	3167	203	3313
186	3025	195	3185	204	3330
187	3044	196	3202	205	3347
188	3062	197	3219	206	3363
189	3080	198	3235	207	3380
190	3098	199	3249	208	3397

Должина на бродот (m)	Основно надвоје (mm)	Должина на бродот (m)	Основно надвоје (mm)	Должина на бродот (m)	Основно надвоје (mm)
209	3413	262	4177	315	4790
210	3430	263	4189	316	4801
211	3445	264	4201	317	4812
212	3460	265	4214	318	4823
213	3475	266	4227	319	4834
214	3490	267	4240	320	4844
215	3505	268	4252	321	4855
216	3520	269	4264	322	4866
217	3537	270	4276	323	4878
218	3554	271	4289	324	4890
219	3570	272	4302	325	4899
220	3586	273	4315	326	4909
221	3601	274	4327	327	4920
222	3615	275	4339	328	4931
223	3630	276	4350	329	4943
224	3645	277	4362	330	4955
225	3660	278	4373	331	4965
226	3675	279	4385	332	4975
227	3690	280	4397	333	4985
228	3705	281	4408	334	4995
229	3720	282	4420	335	5005
230	3735	283	4432	336	5015
231	3750	284	4443	337	5025
232	3765	285	4455	338	5035
233	3780	286	4467	339	5045
234	3795	287	4478	340	5055
235	3808	288	4490	341	5065
236	3821	289	4502	342	5075
237	3835	290	4513	343	5086
238	3849	291	4525	344	5097
239	3864	292	4537	345	5108
240	3880	293	4548	346	5119
241	3893	294	4560	347	5130
242	3906	295	4572	348	5140
243	3920	296	4583	349	5150
244	3934	297	4595	350	5160
245	3949	298	4607	351	5170
246	3965	299	4618	352	5180
247	3978	300	4630	353	5190
248	3992	301	4642	354	5200
249	4005	302	4654	355	5210
250	4018	303	4665	356	5220
251	4032	304	4676	357	5230
252	4045	305	4686	358	5240
253	4058	306	4695	359	5250
254	4072	307	4704	360	5260
255	4085	308	4714	361	5268
256	4098	309	4725	362	5276
257	4112	310	4736	363	5285
258	4125	311	4748	364	5294
259	4139	312	4757	365	5303
260	4152	313	4768		
261	4165	314	4779		

За меѓувредностите на должините основното надвоје се определува со линеарна интерполација. На бродовите во должина над 365 m надвојето им го определува Југословенскиот регистар на бродовите посебно за секој одделен брод.

#### Член 12

На бродови од „В“ тип може да им се определи и помало надвоје од надвојето предвидено во табелата В, ако Југословенскиот регистар на бродовите утврди:

- 1) дека мерките предвидени за заштита на посадата се правилно спроведени;
- 2) дека уредите за истекување вода се задоволителни;
- 3) дека сите гротла имаат капацити изработени од челик или друг материјал од исти особини и дека особено внимание ѝ е обрнато на изработката на

уреди за бртвење и притегање на капацитите, како и дека брод натоварен до летната товарна линија останува непотоплив и во задоволителна состојба на рамнотежа и по наплавување на која и да било оштетена просторија при наплавливост од 95%, освен просториите на машинарицата, а брод во должина над 225 m и по наплавување на просториите на машинарицата при наплавливост од 85%.

#### Член 13

Претсметката за проверување на условите за непотопливост на брод според членот 12 на овој правилник мора да биде заснова на врз следните претпоставки:

- 1) височината на оштетувањето да се протега по целата височина на бродот;
- 2) длабочината на оштетувањето во внатрешноста на бродот да се протега за една петтина од широчината на бродот;
- 3) иедна главна непропусна преграда да не е оштетена;
- 4) височината на тежиштето над основницата се зема при претпоставка на хомоген товар, во складовите и при определена количина течност и залихи во височина 50% од најголемиот предвиден капацитет.

#### Член 14

На бродови од „В“ тип што им одговараат на одредбите на чл. 12 и 13 од овој правилник при определување на основното надвоје помало од надвојето од табелата В, не можат вредностите наведени во табелата В да им се намалат за повеќе од 60% од разликата помеѓу вредностите од табелата В и вредностите од табелата А, освен под условите од членот 15 на овој правилник.

#### Член 15

По исклучок од одредбите на членот 14 на овој правилник надвојето може да се намали и до 100% на разликата помеѓу вредностите од табелата В и вредностите од табелата А, ако бродот, покрај барањата определени во чл. 11 до 13 на овој правилник, им одговара и на техничките правила на Југословенскиот регистар на бродовите што се однесуваат на конструкција на протлиште од простории на машинарицата, мовчиња и пристапи, на гротла и уреди за истекување вода, како и ако ги исполнува условите што се однесуваат на наплавување на две по должина соседни простории, освен простории на машинарицата на брод.

Бродовите од „В“ тип во должина над 225 m натоварени до летната товарна линија мораат и при навлегување на вода во просториите на погонската постројка при наплавливост од 85% да останат непотопливи во задоволителна состојба на рамнотежа.

#### Член 16

Заради проверување непропусноста на уредите за затворање на отворите, мора да се врши проба на непропусност при основниот преглед и при секој друг преглед на брод кој се врши со цел за повторно издавање меѓународно свидетелство за надвоје, а по потреба и во пократки временски растојанија.

### IV. Завршни одредби

#### Член 17

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат: одредбите од Наредбата за уредот за заштита гротлиштето од машинската сала на полубата од надвојето на танкерите на трговската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/57) што се однесуваат на танкерите од должина над 182,88 m, одредбите од Наредбата за употреба на капацитите и подвижните трегери од гротлата (отворите) на незаштитените делови на палубата од надвојето и на палубите од надградбите на бродовите на трговската морнарица

на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/59) и од Наредбата за употребата на капаците на гротлата без празници на незаштитените палуби на бродовите на југословенската трговска морнарица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/64) што се однесуваат на поморските товарни бродови наменети за превоз на сув товар, во должина над 228,6 m, на танкерите во должина над 182,88 m и на поморските бродови од специјален тип во должина над 182,88 m, чии структурни карактеристики што се однесуваат на сигурноста на посадата, уредот за одвод на вода, капаците на гротлата, стабилноста и непотопливоста слични на структурните карактеристики на танкерите, како и Наредбата за определување на надвоето на танкерите подолги од 183 m („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/64).

## Член 18

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2306

12 октомври 1967 година  
Белград

Сојузен секретар  
за стопанство

др **Боривоје Јелиќ**, с. р.

## 575.

Врз основа на членот 69 од Законот за измени и дополненија на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

## НАРЕДБА

## ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДОГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ РАБОТИ НА ИЗВОЗОТ НА ПЧЕНКА

1. Договарање и извршување работи на извозот на пченка во земјите во кои се остваруваат девизи што се од значење за одржување ликвидноста во меѓународните плаќања на Југославија се врши под условите предвидени во оваа наредба.

2. Производителите и извозниците на пченка договарањето и извршувањето работи на извозот на пченка на пазарите од точката 1 на оваа наредба се должни да им го доверат на следните претпријатија:

„Гранекспорт“, Белград; „Агрокооп“, Нови Сад и „Аграријакооп“, Загреб.

Договарањето и извршувањето работи на извозот на пченка се врши под условите предвидени во спогодбата склучена на 2 октомври 1967 година помеѓу претпријатијата наведени во ставот 1 на оваа точка, што е депонирана во Сојузната стопанска комора.

3. Оваа наредба ќе се применува на договорите за работи на извозот на пченка што ќе се склучат од денот на влегувањето во сила на оваа наредба до 30 септември 1968 година.

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 7014

12 октомври 1967 година  
Белград

Сојузен секретар  
за надворешна трговија,  
др **Васил Гривчев**, с. р.

## 576.

Врз основа на членот 95 став 1 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65 и 29/66), сојузниот секретар за стопанство пропишува

## УПАТСТВО

## ЗА ЗНАЧИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ МОЖЕ ДА СЕ СМЕТА ДЕКА СЕ ПОЈАВИЛА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ КАЈ ДОБИТОКОТ И ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЈАВА НА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ КАЈ ДОБИТОКОТ

## I. Знаци на заболување на добитокот

1. Како знаци врз основа на кои може да се посомнева дека се појавила заразна болест кај добитокот и врз основа на кои сопственикот, држателот односно чуварот на добитокот (во понатамошниот текст: држателот на добитокот) е должен да поднесе пријава, се сметаат за одделни заразни болести, и тоа за:

1) лигавка и шап — *Arthae epizoticae*:

кај говедата, бивоците, овците и козите — лигавење, а кај свињите — куцавост. Можат да се забележат и меури во големина на пченично зрно до големина на орев а некогаш и поголеми, исполнети со бистра течност, распоредени најчесто на слезницата од јазикот и на беззабниот дел од венците а поретко на тврдото и мекото непце, потоа на слезницата од ноздрите, носните отвори, носното огледало, како и на кожата помеѓу чалунките, круната од чалунките и на кожата од вимето и Кесињата а многу ретко и на други делови од кожата;

2) говедска чума — *Pestis bovina*:

папсаност, осетливост на светлост и силно солзење, како и слузест, гнојлив а некогаш и крвав исцедок од ноздрите и пролив;

3) белодробна зараза кај говедата — *Pneumonia contagiosa bovum*:

кратка, сува и болна кашлица, слузесто-гнојлив исцедок од ноздрите и поткожен оток во пределот на гркланот;

4) туберкулоза кај домашните животни — *Tuberculosis*:

почеста кашлица и мршавење или зголемување на жлездите од вимето;

5) бруцелоза кај домашните животни — *Brucellosis*:

кај кравите, прасиците, овците и козите — пометнување, заостанување на постелицата и поведување, а кај приплодници — оток на половите жлезди;

6) прострел (црн пришт) — *Anthrax*:

нагло прекинување на земање храна, подување, тешко дишење и отоци на вратот;

7) шушкавец — *Gangrena emphysematosa*:

отоци на разни делови од телото, а најчесто на главата, вратот, нозете, градите плеките, грбот и половината, кои под притисок на раката крцкаат или шушкаат како и кудење;

8) хеморагична септикемија кај говедата и дивечот — *Pasteurellosis bovum*:

нагла појава на папсаност со нагорно дишење, солзење и крвање од ноздрите, како и оток на гркланот и душење;

9) полово осипување кај коњите и говедата — *Exanthema coitale vesiculosum*:

оток и ситни меурчиња на половите органи. На местото на распрнатите меурчиња настануваат гризлици а потоа крастици и јадеж;

10) полово зараза кај коњите — *Exanthema coitale paraiticum (Durina)*:

кај пастуви и кобили — оток на половиот орган, кој е тешав и ладен а подоцна на него настануваат ситни јазолчиња на чии места остануваат бели дамки. Изразена и слабост на задниот дел од телото. Понекогаш увото, долната усна или носното крило опуштено;

11) бес — *Lyssa (Rabies)*.

промени во поведението изразени во силна раздразливост или потиштеност, безразложно напаѓање врз друг добиток или врз луѓе, губење присебност, фатеност на долната вилица или задниот дел од телото и лигавање;

12) сакагија — *Malleus*:

брзо заморување, асмаатичност, потење, подмолна и сува кашлица, слузест а подоцна и гнојлив исцедок од ноздрите;

13) инфективна анемија кај коњите — *Anemia infectiosa equorum*:

брзо заморување и испотување при полесна работа. Слабост на задниот дел од телото, особено по понапорна работа. Ладни тестави отоци на долните делови од телото, на градите, помеѓу предните нозе во пределот на вимето и на машките полови органи;

14) чума кај коњите — *Pestis equorum*:

тешко дишење, папсаност, отоци на главата и пенлив исцедок од ноздрите;

15) афричка сакагија — *Lymphangioitis epizootica*:

јазли и јазолчиња на кожата од кои се цеди гнојлива содржина;

16) чума кај свињите — *Pestis suum*:

слабо земање храна, просевање, уморен изглед и зачек обложен со слуз, како и пролив и засилена жед. Истовремено кај свињите се изразува папсаност, тие се привлекуваат во постилка (слама), во одене се препнуваат и се занесуваат со задниот дел од телото, опашката им е опуштена а гласот засипнат. Нагло пцовисување на свињи побудува сомневање дека причини на ова пцовисување е оваа заразна болест;

17) афричка чума кај свињите — *Pestis africana suum*:

папсаност, тешко дишење, кашлица, повраќање и ситило на кожата од муцката и внатрешните страни од бедрата;

18) заразна фатеност кај свињите — *Meningoencephalomyelitis enzootica suum*:

движење во круг, паѓање наземи и веслање со нозете. Во текот на болеста настанува фатеност која најпрво ги зафаќа задните нозе а потоа и предните нозе;

19) црвеница — *Rhushiopatia suum*:

свињите не земаат храна, бараат поладно место и непрестајно лежат. Кожата им поцрвенува, а особено на стомакот;

20) чума кај живината — *Pestis avium* и атипична чума кај живината — *Pseudo pestis avium*: накострешеност на пердувот, пролив, синоцрвена кикиришка, подбрадок, оток на главата и оток на вратот. Дишењето многу отежнато. Живината со отворен клун фаќа воздух при што се слушат гласови слични на стенкање;

21) колера кај живината — *Cholera avium*:

живината нагло прекичува да зема храна, заостанува и се срушува наземи и често пцовисува за мошне кусо време;

22) кокошкин тиф — *Typhus gallinarum*:

снужденост, папсаност и тетеравање при одот. Често се појавува пролив во зеленикавобела боја;

23) хронично респираторно заболување кај живината — *CRD*:

тешко дишење и кивање, исцедок од ноздрите, мршавење и папсаност, а кај несачки — и намалена несливост;

24) нервно вирусно заболување (заразен тремор) кај живината:

несигурен од и тромост. Пилињата често седат на бедра;

25) овчи сипаници — *Variola ovina*:

папсаност, наежавеност, треперење, забрзано дишење, слузесто-гнојлив исцедок од ноздрите и дамки по кожата од кои се развиваат црвени јазолчиња а од овие ситни меури;

26) краста кај копитарите овците и козите — *Scabies*:

јадеж на кожата со испаѓање длака односно волна, како и мршавење и покрај очуваната потреба за земање храна;

27) акариоза кај пчелите — *Acarinosis apium*: папсаност. Пчелата не може да полета туку паѓа наземи пред пчеларникот, каде што со раширени крилја беспомошно лепети;

28) чума кај пчелиното легло — *Pestis apis*:

капаците на клетките се свиткани и на нив се појавуваат темни дамки и дупчиња со изгризани рабови. Бојата на телото од ларвата се менува од нормална сedefestобела боја во сивожолтеникава, светлокостенива до бојата на чоколада. Во кошница со заболено легло се чувствува миризба на столарски туткал;

29) ноземозата кај пчелите — *Nosematosis apium*: силно зголемување на задникот и пролив. Заразени пчели излегуваат од кошницата, вознемирено се движат, потскокнуваат, лепетат со крилјата, паѓаат наземи и по кратко време умираат. Во кошницата се чувствува многу негодна миризба;

30) туларемија кај зајаци — *Tularaemia*: папсаност и тетеравање. Зајаци можат лесно да се фатат;

31) миксоматоза кај питомите зајаци — *Muxomatosis*:

очните капаци силно отечени со гнојлив исцедок, отоци на усните, слузницата од ноздрите, ушната основа и половите органи;

32) заразна водена болест кај краповите — *Ascites cyprinus carpi*:

црвенило на кожата и рани во големинна на диңар а некогаш и поголеми со нерамни рабови во црвена боја. Често се забележува надуеност на стомакот, ококореност на очите и накострешеност на лушпите од кои на притисок избива бистра течност;

33) вртичавост кај пастрмките — *Lentosporiasis salmonidae*:

вртење на пастрмката околу својата оска, упадливо црна бојасаност на опашката, спечување на рбетниот столб и скратување на жабрините капаци;

34) пситакоза — *Psittacosis*:

папсаност, поспаност, наежавеност, пролив, тешко дишење, исцедок од ноздрите, раздразливост, треперење, грчеви, нагло мршавење и фатеност;

35) трихомонијаза кај кравите и биковите — *Trihomoniasis genitalis*:

воспаление на слузницата од половите органи изразено со црвенило, оток и гнојлив исцедок.

## II. Известување за појава и престанок на заразна болест кај добитокот

2. Ако се појави заразна болест кај добитокот или ако се појават знаци по кои може да се посомнева дека е добитокот заболел или пцовисан од заразна болест, држателот на добитокот е должен, во смисла на членот 34 став 1 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот, веднаш да му го пријави тоа на општинскиот орган на управата надлежен за ветеринарство или на ветеринарната установа односно друга ветеринарна служба согласна со важечките регулаторни прописи. Ветеринарната установа односно друга ветеринарна служба е должна веднаш да го известува за тоа општинскиот орган на управата надлежен за ветеринарство.

На начинот од ставот 1 на оваа точка ќе постапи држателот на добитокот и кога меѓу добитокот кој се наоѓа во ист двор или стадо односно во иста птала ќе се појават едноподруго два или повеќе случаи на заболување со исти или слични знаци, како и кога ќе пцовисаат повеќе грла добиток а знаците на заболување не се видливи односно причините на заболувањето не се познати.

3. За појавата на заразна болест кај добитокот односно за појава на знаци врз основа на кои се сомнева дека добитокот заболел или пцовисал од заразна болест, како и за преземените мерки, општинскиот орган на управата надлежен за ветеринарство е должен, во смисла на членот 34 став 2 од Основниот закон за мерките за унапредување на

сточарството и за здравствената заштита на добитокот, веднаш (по телефонски или телеграфски пат односно на друг сличен начин) да го извести републичниот орган на управата надлежен за ветеринарство.

За појавата на лигавка и шап, ва чума кај говедата, белодробна заразна болест кај говедата, афричка чума кај коњите, чума кај свињите, афричка чума кај свињите, заразна фатеност кај свињите, туларемија кај зајациите или миксоматоза кај питомите зајаци, односно за појава на знаци врз основа на кои ќе се посомнева дека добитокот заболел или пцовисал од која и де е од овие заразни болести — општинскиот орган на управата надлежен за ветеринарство е должен веднаш (по телефонски или телеграфски пат односно на друг сличен начин) да го извести и Сојузниот секретаријат за стопанство.

Известувањето од ст. 1 и 2 на оваа точка мора да содржи: датум на установувањето на заразната болест кај добитокот и назив на заразната болест што се појавила; име и презиме на држателот на добитокот; назив на местото и општината каде што се појавила заразната болест; број на заболениот, вакцинираниот, пцовисаниот, убиениот или закланиот добиток; број и вид на останатиот добиток што се наоѓа во ист двор или стадо односно во иста штала и слично место.

4. За појава на лигавка и шап, чума кај говедата, белодробна заразна болест кај говедата, афричка чума кај коњите, полова зараза кај коњите (дурина), бес, сакагија, инфективна анемија кај коњите, чума кај свињите, афричка чума кај свињите, заразна фатеност кај свињите, атипична чума кај живината, овчи сипаници, пситакоза, туларемија кај зајациите или миксоматоза кај питомите зајаци, општинскиот орган на управата надлежен за ветеринарство е должен да ги извести и сите работни организации што се занимават со производство или гоњење на добиток односно со промет на добиток и производи од добиток, што се наоѓаат на територијата на односната општина, како и сите соседни општини.

Ако е наредена забрана на прометот на добиток или производи од добиток, општинскиот орган на управата надлежен за ветеринарство е должен да ги извести за тоа и сите работни организации што се занимаваат со превоз на добиток и производи од добиток во железничкиот, друмскиот, поморскиот, речниот и воздушниот сообраќај на територијата на односната општина.

5. За појава на заразна болест кај добитокот односно за појава на знаци врз основа на кои може да се посомнева дека добитокот заболел или пцовисал од заразна болест која може да се пренесе и на луѓе, општинскиот орган на управата надлежен за ветеринарство е должен да ја извести и санитарната инспекција односно здравствениот центар на односната општина.

За појава на лигавка и шап, афричка чума кај коњите, полова заразна болест кај коњите (дурина), инфективна анемија кај коњите, сакагија, афричка сакагија или афричка чума кај свињите, општинскиот орган на управата надлежен за ветеринарство е должен да ја извести и командата на воените единици на територијата на односната општина.

6. За престанокот на заразната болест кај добитокот и укинување на наредените мерки општинскиот орган на управата надлежен за ветеринарство е должен да ги извести сите органи на управата и работни организации што ги известил за појавата на заразната болест односно за наредените мерки.

### III. Завршна одредба

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 9-2833

18 септември 1967 година

Белград

Заменик  
сојузен секретар  
за стопанство,  
Владо Јуричиќ, с. р.

## РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 70, во врска со членот 107 став 2 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

Се разрешува Лука Данчевиќ од должноста советник на сојузниот секретар на укинатиот Сојузен секретаријат за сообраќај и врски, поради одење во пензија.

Во согласност со одредбите на членот 159 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), именуваниот и понатаму го задржува правото на личен доход и другите права од работен однос за време од шест месеци од разрешувањето од должноста, а по истекот на овој период му престанува работниот однос.

Б. бр. 156

11 октомври 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 70, во врска со членот 107 став 2 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УКИНАТИОТ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ

Се разрешува од должноста Лука Новак, помошник претседател на укинатиот Сојузен комитет за туризам, поради одење на друга должност.

Б. бр. 157

11 октомври 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 48 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65 и 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За советник на Сојузниот извршен совет се назначува Јордан Блажевски, помошник сојузен секретар на укинатиот Сојузен секретаријат за земјоделство и шумарство.

Б. бр. 164

11 октомври 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на чл. 23 и 44 од Основниот закон за издавачките претпријатија и издавачките установи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/59 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), во врска со членот 9 став 2 од Основниот закон за избирање на работнички совети и други органи на управувањето во работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/64), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ИЗДАВАЧКИОТ СОВЕТ НА ИЗДАВАЧКИОТ ЗАВОД „ЈУГОСЛАВИЈА“

1. Се разрешуваат од функцијата член на Издавачкиот совет на Издавачкиот завод „Југославија“:

1) Ели Финци, управител на Југословенско драмско позориште;

2) др Дејан Медаковиќ, професор на Филозофскиот факултет во Белград;

3) Миодраг Протиќ, директор на Модерната галерија во Белград;

4) др Душан Вејновиќ, претседател на Сојузната комисија за културни врски со странство;

2. За членови на Издавачкиот совет на Издавачкиот завод „Југославија“ се именуваат:

1) Стојан Келиќ, сликар, графичар на Академијата на ликовните уметности во Белград;

2) Милан Ѓоковиќ, писател, управител на Коларчевиот народен универзитет;

3) др Драгослав Срејовиќ, доцент на Универзитетот во Белград;

4) Милан Вукос, потпретседател на Собранието на град Белград.

3. На членовите на Издавачкиот совет што се именуваат со ова решение мандатот им трае две години.

Б. бр. 155

11 октомври 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 21 став 2 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на запослувањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и 47/66), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ВО СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА РАБОТИТЕ НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО

1. Се разрешува од функцијата член на Советот на републичките заедници за работите на запослувањето, како претставник на сојузните органи заинтересирани за работите на запослувањето, др Милосе Николиќ, помошник претседател на Сојузниот совет за труд.

2. За член на Советот на републичките заедници за работите на запослувањето, како претставник на сојузните органи заинтересирани за работите на

запослувањето, се именува Кадри Реуфи, член на Сојузниот совет за труд.

Б. бр. 159

11 октомври 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 83 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕТОТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ПРИ ГЛАВНАТА ЦЕНТРАЛА

1. Во Советот за координација на работата на Службата на општественото книговодство при Главната централа, делегираат претставници:

1) Сојузниот секретаријат за стопанство;

2) Сојузниот секретаријат за финансии;

3) Сојузниот завод за стопанско планирање;

4) Југословенската заедница на поштите, телеграфите и телефоните.

2. Органите и организациите од точката 1 на ова решение во Советот за координација на работата на Службата на општественото книговодство при Главната централа делегираат по еден претставник.

Б. бр. 163

11 октомври 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

### СОДРЖИНА

	Страна
571. Одлука за именување претседател и членови на Комисијата за помилувања — —	1037
572. Одлука за разрешување и именување членови на Комисијата за одликувања —	1037
573. Одлука за распишување дополнителни избори за Сојузниот собор на Сојузната скупштина — — — — —	1037
574. Правилник за определување надвоје на бродови на Југословенската трговска морнарица за кои Меѓународната конвенција за товарни линии од 1930 година не содржи одредби за надвоје — — — — —	1038
575. Наредба за определување на стопанските организации за договарање и извршување работи на извозот на пченка — —	1040
576. Упатство на знаците врз основа на кои може да се смета дека се појавила заразна болест кај добитокот и за начинот и постапката на известување за појава на заразна болест кај добитокот — — —	1040